

# СО ДУИ ИЛИ СО Д ОДИ НА ПРЕДВРЕ

Смирувањето на ДУИ и на ДПА веројатно се случи по изјавата на премиерот во мирување, Никола Груевски, кој на еден ден пред изборите буквално се закани со составување на таканаречена етнички македонска влада доколку двете албански партии одлучат повторно да го попречуваат изборниот процес, односно да предизвикуваат инциденти. Секако, и на врапчињата во државава им е јасно дека по Рамковниот договор Република Македонија едноставно не може да функционира без албански партнер во власта. Сепак, целта на изричната изјава на Груевски беше да посочи дека не би сакал повторно да добие опомена од страна на меѓународната заедница дека како премиер не е во можност да спроведе фер и демократски избори.

Граѓаните на Република Македонија нема да го дочекаат редовниот термин за локалните избори, туку ќе имаат можност своите градоначалнички и советнички кандидати да ги заокружат нешто порано, односно наместо на пролет тоа да го направат на есен. Во втората половина на септември или, пак, во првата половина на октомври. ВМРО-ДПМНЕ се одлучува на ваков чекор од две причини. Првата, поради фактот што сака претседателските избори како циклус да ги одвои од локалните, а втората, поради максималното искористување на високиот рејтинг на партијата, односно негово валоризирање во градоначалнички мандати. Доколку се погледнат изборните резултати од неодамна завршените избори се забележува дека речиси и не постои општина во која опозицијата извојува победа.



ГРУЕВСКИ ПО УБЕДЛИВАТА ПОБЕДА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ СЕРИОЗНО РАЗМИСЛУВА ДА ОДИ И НА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

Исклучително високиот мониторинг од страна на меѓународната заедница, која беше присутна на сите избирачки места, кои во оваа држава се сметаат за ризични, како и излегувањето на терен на речиси цела македонска полиција, поддржана и со хеликоптери, доколку затреба, даде резултати. Конечно дочекавме да има фер гласање, се разбира, со мали инциденти, кои во споредба со оние од први јуни слободно можат да се наречат детски. Апелот на севкупната европска јавност дека не само што треба, туку и дека мора да има фер прегласување, очигледно дошол и до ушите на оние кои беа иницијатори и извршители на изборните нерегуларности. Албанските гласачи без притисок излегоа на гласачките места и го дадоа својот глас за партијата за која сметаа дека треба да ги застапува во Владата на Република Македонија во наредните четири години.

Не е исклучено да има и прегласувања на местата на кои имаше нерегуларности, за жал, и овој пат такво нешто се случи на три избирачки места, но најважно е дали тие ќе влијаат на конечниот резултат на кој типоваат и двете албански партии, кои подеднакво се борат да му бидат партнери на ВМРО-ДПМНЕ во наредниот владин кабинет на премиерот Никола Груевски. Не би требало исходот од пратеничките мандати да претставува единствен критериум, но сепак тој е значаен репер за расположението на албанските гласачи, иако единствената одлука за тоа кој ќе седне на владините столчиња во Владата ја донесува исклучително премиер-

рот Груевски. Сепак, како дел од традицијата на македонската политика е и двете партии, односно и ДУИ и ДПА да прогласуваат победа!

## ТАЧИ И АХМЕТИ ВО БИТКА ЗА МЕСТО ПОД СОНЦЕТО

Заокруживме уште еден изборен циклус. Значително напорен, со оглед на фактот дека во еден дел од Република Македонија имаше прегласување кое, пак, беше резултат од бандитското дивеење на избирачките места на некои членови и симпатизери на ДУИ и на ДПА. Првојунското гласање мина со оценка како досега најлошо организирано. Тоа беше аларм, пред сè, за власта, која по дифолт го организира, што значи и дека е одговорна за изборниот процес, но воедно и за активните учесници во вториот дел од изборниот филм, односно за албанските политички партии, кои соочени со сериозното прекорување од страна на севкупната меѓународна јавност, одлучија да се обидат да го поправаат сопствениот имиџ. Веројатно нивното навидум смирување се случи по изјавата на премиерот во мирување, Никола Груевски, кој ден пред изборите буквално се закани дека ќе состави таканаречена етнички македонска влада, доколку двете албански партии одлучат повторно да го попречуваат изборниот процес, односно да предизвикуваат инциденти.

Секако, и на врапчињата во државава им е јасно дека по Рамковниот договор Република Македонија едноставно не



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

# ПА НА ЕСЕН ВМРО-ДПМНЕ МЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ!?



**ГОЛЕМИ ШАНСИ ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА  
ВЛАСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

донија нема да го дочекаат редовниот термин за локални избори, туку ќе имаат можност своите градоначалнички и советнички кандидати да ги заокружат нешто порано. Имено, според сè уште непотврдени информации, и натаму владејачката ВМРО-ДПМНЕ, сериозно размислува да закаже предвремени локални избори кои, според сегашната перцепција, би требало да се одржат на есен, односно во втората половина на септември или, пак, во првата половина на октомври.

ВМРО-ДПМНЕ се одлучи на ваков чекор од две причини. Првата, поради фактот дека сака претседателските избори како циклус да ги оддели од локалните, а втората, заради максимално искористување на високиот рејтинг на партијата, односно неговото валоризирање во градоначалнички мандати. Доколку се погледнат изборните резултати од неодамна завршените избори ќе може да се забележи дека речиси и не постои општина во која опозицијата извојува победа. Токму оваа позиција му дава на ВМРО-ДПМНЕ право да тргне во уште една голема победа, земајќи ги под контрола сите градови, односно поставувајќи свои градоначалници речиси во цела држава. Дека вакво нешто е можно, како што потенциравме, говорат бројките од последните избори, каде ВМРО-ДПМНЕ победи дури и во општините кои до вчера важее за упоришта на СДСМ, како што е, на пример, Општина Карпош во Скопје, потоа Ресен, Гевгелија, Струмица, Кавадарци, како и Шестата изборна единица во која, по правило, на секои избори СДСМ освојуваше повеќе гласови од ВМРО-ДПМНЕ.

ВМРО-ДПМНЕ не смее да ја пропушти идеалната ситуација која ја има во моментов. Голема е шансата и на локално ниво Република Македонија да ја обои во портокалово. Моментот на висок рејтинг не смее да се остави до пролет, најмногу поради фактот што дотогаш не се знае дали истиот ќе се задржи на ова ниво, особено ако се има предвид дека новата влада на Република Македонија, односно ВМРО-ДПМНЕ, ја очекуваат тешки предизвици, пред сè, поврзани со спорот за името на нашата држава кој го имаме со Грција, а кој мора да се реши многу брзо, но и преговорите со Европската унија, кои засега сериозно лебдат во воздух. Нивното отпочнување, нешто што би требало да се случи наесен, зависи од многу фактори, но за нивниот исход дефинитивно ќе биде одговорна Владата на Република Македонија, односно ВМРО-ДПМНЕ.

може да функционира без албански партнер во власта. Сепак, целта на изричната изјава на Груевски беше да посочи оти не би сакал повторно да добие опомена од страна на меѓународната заедница дека како премиер не е во можност да спроведе фер и демократски избори. Оваа најава за нетолерирање на инциденти едноставно беше морален апел од Груевски, бидејќи одговорноста за лошо спроведените избори или, пак, можеби за беспрекорно чисти е негова. Особено ако се земе предвид фактот дека тој како премиер прв пат организира избори во земјава, чии резултати ќе бидат сериозен репер за сите следни, кои набрзо ќе се одржат. Во меѓувреме, во согласност со добиениот исход од гласањето во албанскиот политички кампус, ќе мора да почне да размислува со кого би сакал да соработува во наредните четири години.

И повторно како во 2006 година Груевски се наоѓа пред изборот дали да коалицира со партијата која едно време важеше за традиционален партнер на ВМРО-ДПМНЕ, односно ДПА или, пак, со онаа која де факто ужива поголема доверба кај албанските гласачи, односно ДУИ. Искуството кое го има од двегодишното другарување со ДПА во власта сега би требало да му претставува сериозна поука во изборот на идниот партнер, пред сè, поради фактот што се покажа дека традиционализмот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА исчезнал некаде по пат или, пак, заглавил на некои претходни владини простори. Не може така едноставно да се заборава театралната прес-конференција на поранешниот ви-

цепремиер за Рамковен договор, Имер Алиу, на која тој ѝ соопшти на јавноста дека никогаш повеќе нема да работи со Никола Груевски кој, според негова перцепција, бил во тесни врски со Србија. Истовремено не се заборава и постојаното заканување на ДПА дека ќе ја напушти власта, кое доаѓаше како резултат на кокетирањето на ВМРО-ДПМНЕ со ДУИ, особено по "Мајскиот договор"! Сепак, интегративците се "непозната" во математиката на Никола Груевски. Нивното заедничко седнување на маса во Владата дефинитивно е мачка во вреќа!?

## **ВАЛОРИЗАЦИЈА НА РЕЈТИНГОТ И ВО ГРАДОНАЧАЛНИЧКИ МАНДАТИ!**

Сепак, во согласност со Рамковниот договор, мора да има коалиција меѓу македонска и албанска партија. Исто како што мораше да има фер прегласување и чист изборен исход, кој на Груевски треба да му донесе подобрување на личните оценки кај меѓународната заедница, но и охрабрување за следните избори, кои го очекуваат набрзо. Според редовниот тек на изборните активности, за само девет месеци Република Македонија ја очекува уште еден турнус избори, односно претседателски и локални, кои овој пат се одржуваат во ист термин. Тајмингот е на пролет, односно во март. Сепак, по сè изгледа, граѓаните на Република Маке-